



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

До: Јавни здравствени установи
Приватни здравствени установи

Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2018 година

Сите јавни и приватни здравствени установи кои имаат важечки договор за пружање на здравствени услуги од специјалистичко консултативна и/или болничка здравствена заштита на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување за 2014 - 2018 година, за обезбедување на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за 2018 година, потребно е да ја достават следната документација:

1. ЗА ЈЗУ

- План за вид и обем на здравствени услуги за 2018 година **по дејности** – образец,
- Збирен рекапитулар на вкупно планирани здравствени услуги за 2018 година по нивоа на здравствена заштита и дејности,
- Список на дејности- образец,
- Список на вработени по структура - образец,
- Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури за 2018 година - образец,
- Развојни компоненти.

2. ЗА ПЗУ

- План за вид и обем на здравствени услуги за 2018 година **по дејности**,
- Збирен рекапитулар на вкупно планирани здравствени услуги за 2018 година за здравствена заштита за сите дејности.

Наведената документација под број 1, задолжително ја доставуваат сите јавни здравствени установи, додека приватните здравствени установи доставуваат **само план за вид и обем на здравствени услуги по дејности и збирен рекапитулар (доколку имаат повеќе од една дејност)**, како што е наведено под реден број 2. При тоа, документацијата што се доставува **мора да е во согласност со пропишаните теркови од страна на Фондот** и истите се објавени на веб страницата www.fzo.org.mk во делот **Даватели на здравствени услуги, кај Теркови на потребна документација за 2018 година.**



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Целата документацијата задолжително треба да се достави во

- **електронска форма (excel формат)** на е-пошта: dogovori@fzo.org.mk и
- **печатена форма (верифицирана од страна на директорот на установата)**, до ФЗОМ, со ознака за Одделение за буџетска координација, преговарање и договарање.

При тоа Ве задолжуваме со достава на документацијата по електронска пошта, во самиот е-маил да назначите лице за контакт со Фондот, контакт телефон и е-маил адреса.

Рокот за достава на потребната документација до Фондот е заклучно со 18.10.2017 година.

За прашањата поврзани со ова известување контакт телефонот е 02 3289 – 025.

Сектор за финансиски прашања
Одделение за буџетска координација преговарање и договарање